

Врз основа на член 16 од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија бр.7/16), член 16 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 11 март 2021 година, донесе

## **РЕШЕНИЕ**

### **за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП ВРАПЧИШТЕ Врапчиште за регулиран период 2021-2023 година**

1. На ЈКП ВРАПЧИШТЕ Врапчиште се утврдува регулаторна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
  - за 2021 година
    - за категорија домаќинства во износ од 13,60 ден/м<sup>3</sup>;
    - за категорија останати во износ од 13,60 ден/м<sup>3</sup>.
  - за 2022 година
    - за категорија домаќинства во износ од 13,60 ден/м<sup>3</sup>;
    - за категорија останати во износ од 13,60 ден/м<sup>3</sup>.
  - за 2023 година
    - за категорија домаќинства во износ од 13,60 ден/м<sup>3</sup>;
    - за категорија останати во износ од 13,60 ден/м<sup>3</sup>.
2. Давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение треба да ги примени следните услови:
  - да ги пременува тарифите од точка 1 на ова решение и
  - да подготви и достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија План за прилагодување на тарифите и Бизнис план согласно ова решение.
3. Се задолжува давателот на водната услуга да достави нов План за прилагодување на тарифите за водни услуги за регулираниот период 2021-2023 година најдоцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста на ова решение.
4. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а ќе се применува од 1 април 2021 година.

## Образложение

ЈКП ВРАПЧИШТЕ Врапчиште не постапи согласно член 11 од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 9 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17) (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) односно, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не поднесе барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година.

Со оглед на тоа што давателот на водната услуга ЈКП ВРАПЧИШТЕ Врапчиште, не постапи согласно законската обврска и во законски утврдениот рок не достави барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2019 – 2021 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги постапи согласно член 15 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги и член 17 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга и донесе Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување, заведено во архивата на Регулаторна комисија за енергетика под УП1 бр. 08-203/20 од 21.12.2020 година и го објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.311/20 од 28.12.2020 година.

По донесување на Решението за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување, ЈКП ВРАПЧИШТЕ Врапчиште ја достави потребната документација заведено во архивата на Регулаторна комисија за енергетика под УП1 бр.08-203/20 од 21.01.2021 година. По спроведената анализа на доставените податоци од ЈКП ВРАПЧИШТЕ Врапчиште,Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 3 март 2021 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП ВРАПЧИШТЕ Врапчиште за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр. 02-413/1 од 11 март 2021 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Утврдената регулаторна тарифа со ова решение, давателот на водната услуга ЈКП ВРАПЧИШТЕ Врапчиште е должен да ја применува до донесување на решение за утврдување на тарифата за снабдување со вода за пиење или водоснабдување врз основа на доставен План за прилагодување на тарифата.

## Анализа од Регулаторна комисија за енергетика

По анализа на податоците, Регулаторната комисија за енергетика за регулиран период 2021-2023 година го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	5.443.151	5.524.799	5.607.671
Амортизација	денари	480.516	456.490	433.665
Средства за ликвидност	денари	30.770	30.939	31.127
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	0	0	0
Принос на регулирани средства	денари	230.348	206.611	184.060
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
<b>РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)</b>	денари	6.184.786	6.218.839	6.256.523
<b>Количина</b>	m <sup>3</sup>	450.386	454.271	456.229
<b>Просечна тарифа</b>	ден/m <sup>3</sup>	13,44	13,43	13,48
<b>Минимална просечна тарифа</b>	ден/m <sup>3</sup>	13,15	13,17	13,24
<b>Максимална просечна тарифа</b>	ден/m <sup>3</sup>	13,73	13,69	13,71

Оперативните трошоци за регулиран период 2021 – 2023 година утврдено е да изнесуваат:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар за 2021 година изнесуваат 694.790 денари, за 2022 година 705.212 денари и за 2023 година 715.790 денари;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства за 2021 година изнесуваат 102.679 денари, за 2022 година 104.219 денари и за 2023 година 105.782 денари;
3. Трошоците за бруто плати за 2021 година изнесуваат 4.217.719 денари, за 2022 година 4.280.985 денари и за 2023 година 4.345.200 денари;
4. Другите услуги за 2021 година изнесуваат 209.652 денари, за 2022 година 212.796 денари и за 2023 година 215.988 денари;
5. Останатите и вонредните трошоци за 2021 година изнесуваат 183.532 денари, за 2022 година 186.285 денари и за 2023 година 189.080 денари;
6. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот за 2021 година изнесуваат 34.779 денари, за 2022 година 35.301 денари и за 2023 година 35.831 денари.

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга за 2021 година изнесува 480.516 денари, за 2022 година 456.490 денари и за 2023 година 433.665 денари.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите за 2021 година изнесуваат 30.770 денари, за 2022 година 30.939 денари и за 2023 година 31.127 денари.

Приносот на регулираните основи средства за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување за 2021 година изнесува 230.348 денари, за 2022 година 206.611 денари и за 2023 година 184.060 денари.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика утврди просечната регулаторна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување да изнесува 13,44 ден/м<sup>3</sup> за 2021 година, 13,43 ден/м<sup>3</sup> за 2022 година и 13,48 ден/м<sup>3</sup> за 2023 година.

Соодветно на горенаведеното, регулаторната тарифа за категоријата на корисници – домаќинства изнесува 13,60 ден/м<sup>3</sup> за 2021 година, 13,60 ден/м<sup>3</sup> за 2022 година и 13,60 ден/м<sup>3</sup> за 2023 година, додека пак за категоријата на корисници – останати, регулаторната тарифа изнесува 13,60 ден/м<sup>3</sup> за 2021 година, 13,60 ден/м<sup>3</sup> за 2022 година и 13,60 ден/м<sup>3</sup> за 2023 година.

При утврдување на регулаторната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување, Регулаторната комисија за енергетика имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите утврдени со Законот за водите или со друг закон, како и даноците утврдени со закон.

Регулаторната комисија за енергетика го задолжува ЈКП ВРАПЧИШТЕ Врапчиште да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

УП1 бр.08-203/20

11.03.2021 година  
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за  
енергетика и водни услуги на  
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски